

Врз основа на член 34 и член 20 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), а во врска со член 28 и член 30 од Правилникот за постапување со одземен имот (“Службен весник на Република Македонија” бр.115/13 и 141/14), а согласно донесената Одлука за отпочнување на постапката за продажба на одземени подвижни предмети бр. 02-3961/2 од 01.09.2015 год. донесена од Управниот Одбор, Агенцијата за управување со одземен имот објавува:

ОГЛАС бр.4

за продажба на одземени подвижни предмети –товарни моторни возила по пат на електронско јавно надавање

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Продавач на подвижни предмети – товарни моторни возила е АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ со седиште на Ул. Македонија б.б. 1000 Скопје.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

1. Предмет на продажба се следните товарни моторни возила кои се продаваат заедно со следниот опис:

ред .бр	Опис и тип на возилото	Тип/мод ел	год.на произв одств	Број на шасија	Сила на мотор во KW	Зафатнина на мотор
1.	Тмв-цистерна VOLVO	FH62RB /A4CFC9	2003	YV2A4CFC93B337 907	309	12130
2.	Тмв-цистерна Mercedes Benz	ATEGO 1823	2003	WDB9505321K8291 50	170	6374
3.	Тмв-цистерна VOLVO	FH126X2 R420	2005	V2AN60C46B4207 68	309	12130
4.	Тмв-влекач VOLVO	FH42TB FH124X2 TB420.3	2005	YV2AN60A16B420 614	309	12130
5.	Полуприколка Цистерна UTVA	PP 33 A3	1992	11814	/	/

2. Вредноста на одземените товарни моторни возила за сите заедно изнесува 2.440.800,00 без вклучен ДДВ согласно проценката бр.СВ V 185/15 од 25.08.2015 на Министерство за правда – Биро за судски вештачења.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

1. Почетната цена за продажба на товарните моторни возила по пат на електронско јавно наддавање за сите заедно изнесува 2.440.800,00 денари согласно проценката бр. СВ V 185/15 од 25.08.2015 година на Министерство за правда – Биро за судски вештачења без пресметан ДДВ.
2. Начин на плаќање: Купувачот е должен цената да ја уплати веднаш со пресметани давачки ДДВ и да ги превземе возилата веднаш по заклучувањето на јавното наддавање
3. Сите трошоци во врска со превземањето на возилото од плацот на Агенцијата за управување со одземен имот паѓаат на товар на купувачот.

IV. ПРАВО НА УЧЕСТВО

1. Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на движните ствари на територијата на Р.Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата, освен осуденото лице или лицето против кое се водела кривичната или прекршочната постапка, вработените во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба.
2. Заинтересираните правни лица поднесуваат образец пријава со потребна документација за учество на јавното наддавање.Образец пријавата за учество со потребна документација се поднесува преку Архивата на Агенцијата за управување со одземен имот, за што претходно задолжителна е електронска регистрација и електронско пријавување за предметот за кој ќе се врши наддавањето на следниот линк <http://odzemenimot.gov.mk/razno/registracija.aspx>. (Пријавата може да се подигне од архивата на Агенцијата за управување со одземен имот или да се симне на web страната www.odzemenimot.gov.mk)
3. Со пријавата за учество за јавно наддавање потребно е да се приложи следната документација

3.1 Доказ за платен депозит(оригинал или заверена на нотар)

3.2 Доказ за идентитет:

-лична карта или патна исправа за физички лица

-тековна состојба од Централен регистар на Р.М за домашни правни лица

-извод од регистрација од соодветен регистар за странски правни лица

V. ОПШТИ УСЛОВИ

1. Моторните возила кои се предмет на продажба се сместени на плацот Идризово на Агенцијата за управување со одземен имот и разгледувањето на истите ќе се врши на

09.09.2015 и 10.09.2015 година од 10:00 до 14:00 часот. Продажбата на моторните возила се врши по претходен преглед, по принципот "видено-продадено".

2. Продажбата ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку системот за електронско јавно наддавање на Агенцијата за управување со одземен имот www.odzemenimot.gov.mk.
 3. Објавата на овој оглас трае 10 (десет) дена почнувајќи од 05.09.2015 год. заклучно со 14.09.2015 год.
 4. Рок за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање 14.09.2015 година.
 5. Јавното надавање ќе започне на ден 21.09.2015 година, во 11,00 часот и ќе трае 15 минути до 11,00 часот и 15 минути.
 6. Правните лица заинтересирани за купување на моторното возило ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање доколку уплатат гаранција во висина од 10 % од утврдената вредност на возилата 2.440.800,00 денари на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 , приходна шифра 722115 програма 20.
 7. Гаранцијата која треба да се уплати изнесува вкупно 244.080,00 денари.
 - 8 . На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.
 9. Јавното надавање нема да се одржи доколку се јави само еден понудувач.
 10. Условите за продажба и постапката за начинот на наддавање можат да се видат на <http://www.odzemenimot.gov.mk/oglasia.aspx> во делот Упатство за лицитирање.
 11. По завршување на електронското јавно надавање записникот за спроведеното јавно надавање се доставува до сите учесници кои учествувале на електронското јавно надавање.
 12. Понудувачот кој ќе постигне највисока цена станува сопственик на предметите и е должен цената да ја уплати веднаш по заклучувањето на јавното наддавање, во Буџетот на Република Македонија на буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, намалена за положената гаранција.
- Доколку купувачот не ја уплати цената во рок од 15 (петнаесет) дена од заклучувањето на јавното наддавање ќе се смета дека купувачот се откажал од предметот на продажбата и внесената гаранција ќе служи за покривање на трошоците на јавното наддавање.
- Информации во врска со продажбата, заинтересираните купувачи може да добијат на телефон 02 3209-920.**